



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДЕТСКА ОФТАЛМОЛОГИЈА, ФАКОЕМУЛЗИФИКАЦИЈА

ЈЗУ У Клиника за Очни болести Скопје

*Токуда болница-Софија, оддел за офталмологија
(Фебруари/Март 2016)*

Асс. Др. Игор Исјановски мр.сци

18.04.2016



www.mzh.gov.mk



ПРЕМАТУРНА РЕТИНОПАТИЈА – РОП

Индикации за можен скрининг на РОП, време, процедура

Скрининг на РОП

Третман на РОП

Следење-follow up

Важноста на медицинските апарати за дијагностика, третман и следење на пациентите со РОП

Индиректен офталмоскоп (за дијагноза на РОП)

РетКам (специјална камера за дијагноза на РОП, следење на болеста и можности за телемедицина)

Диоден ласер за фотокоагулација (за третман на РОП)



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕТКАМ 3



www.mzh.gov.mk



ФАКОЕМУЛЗИФИКАЦИЈА СО ПОМОШ НА FEMTOSECOND LASER

Современ пристап на катарактна хирургија

Напредна офталмолошка операција на пациент со катаракта

Операцијата се изведува ласерски со помош на Femtosecond laser





Femtosecond laser





Заклучоци/Научени лекции

За подобра дијагноза, третирање и следење на предвреме родените бебиња со РОП треба да се обезбеди РЕТКАМ

Да се обезбеди рефрактометар Плус оптикс за одредување на точна диоптрија кај превербални деца





Заклучоци/Научени лекции

За современ пристап на катарактната хирургија и нејзино изведување треба да се обезбеди FEMTOSECOND laser

Да се обезбедат и квалитетни интраокуларни леќи